



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **10/2015**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје**

I.1.2)Адреса:**ул.„Орце Николов“ бр.138 Скопје**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.adsdp.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Лидија Мицева** Адреса на е-пошта:**lidija.miceva@adsdp.mk**

Телефон/Факс:**02633-813**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Домување, градежништво и транспорт

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Градежни работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје.

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Количините на работи се дефинирани како изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Државни институции ГП 7.1.1 ДУП Централно градско подрачје на Град Скопје-Мал Ринг во Скопје утврдени во предмерот за тендерска документација, изработен од Проектантот „Архитектоника“ ДООЕЛ Скопје.

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: **24**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Да**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **20.08.2015**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **5**

Највисока добиена понуда: **1094440544,00 ден.** Најниска добиена понуда: **431443662,00 ден.**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Анастас Митрев бр. 27-2/25**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **612902378,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **612902378 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **17.09.2015**